

**Известување за концентрација со која АД за производство на масло БИМАЛ АД
Брчко дистрикт БиХ, Босна и Херцеговина стекнува контрола над СПВ, ново
друштво кое ќе биде формирано од страна на ДОО Ераковиќ претпријатие за
производство, трговија и услуги Бечеј, Србија
(предмет бр. 08-65/2021)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 25.05.2021 година а дополнето на 09.06.2021 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Акционерско друштво за производство на масло БИМАЛ АД Брчко дистрикт БиХ, со регистрирано седиште на ул. Бијелинска бр. 9, Брчко Дистрикт БиХ стекнува контрола над СПВ, ново друштво кое ќе биде формирано од страна на ДОО Ераковиќ претпријатие за производство, трговија и услуги Бечеј, со регистрирано седиште на ул. Новосадска бр. 163 Бечеј Република Србија, во кое ќе биде пренесен дел од имотот на ДОО Ераковиќ Бечеј.

Учесници во концентрацијата и нивните деловни активности:

БИМАЛ АД Брчко дистрикт БиХ, со регистрирано седиште на ул. Бијелинска бр. 9, Брчко Дистрикт БиХ и со предмет на работење: производство на масло и масти.

ДОО Ераковиќ претпријатие за производство, трговија и услуги Бечеј, со регистрирано седиште на ул. Новосадска бр. 163 Бечеј Република Србија, со предмет на работење: трговија на големо со жито, суров тутун, семиња и храна за животни. Со пренос на имотот од ДОО Ераковиќ Бечеј на СПВ, СПВ ќе произведува готова храна за домашни животни.

БИМАЛ АД Брчко дистрикт БиХ и ДОО Ераковиќ Бечеј немаат зависни друштва во Република Северна Македонија но остваруваат приходи.

Оваа концентрација се однесува на релевантниот пазар: пазар на производство и големопродажба на добиточна храна.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

14.06.2021 година
Скопје